



# NISSAN GT-R SPECV



Јапонскиот производител на автомобили "Nissan" ги објави деталите за SpecV изведбата на својот хит модел, кој ќе биде произведен во ограничена серија. Ова возило ќе биде наменето за оние кои бараат нивниот патнички автомобил да има тркачки перформанси. SpecV изведбата се темели на Series II верзијата на GT-R-а, а основната разлика се крие во изменетиот екстериер, ентериер, опремата и во некои други мали модификации, кои имаат цел да ги подигнат перформансите на овој

автомобил. Засега сè уште не се објавени податоците за силата на новиот модел, но се претпоставува дека ќе остане иста како онаа од Series II изведбата, односно дека SpecV ќе развива 483 кс. Наместо за зголемување на силата "Nissan" се одлучи да му се посвети на подобрувањето на возните способности преку примена на полесни алуминиумски бандажи и посилен систем за запирање, подобрена суспензија и новите high-grip гуми.

На Саемот во Детроит корејскиот производител се претстави со концептот Soul'ster, кој е автомобил базиран на Soul, но со повеќе елементи на забава во возењето, бидејќи е отворен во задниот дел и претставува еден вид кросовер - кабриолет. Привлечниот купе дизајн со две врати и високо подигнатата каросерија го прават новиот концепт на "Kia" единствен на пазарот. Soul'ster нуди место за четворица возрасни патници, додека задните две седишта, кои се наоѓаат под отворено небо, можат и да се отстранат, па автомобилот би се користел како пик ап, што јасно зборува за неговата функционалност. Кај овој автомобил е интересно тоа што нема воопшто електроника - сè е рачно, како кај возилата од пред 20 години. Прозорците се отвораат рачно, подвижниот покрив се отвора рачно, седиштата се местат исклучително рачно, а за заокружување на "филингот", вграден е мануелен менувач! Kia Soul'ster е само дизајнерски концепт, кој речиси и нема шанси да влезе во производство - наменет е само за саемите, со цел да ги привлече посетителите повеќе време да потрошат на штандот на корејскиот бренд.



## KIA SOUL'STER CONCEPT



### ФЛЕШ ВЕСТИ

#### "PORSCHE" СТАНА ДОМИНАНТЕН ВО "VW"

Германскиот автомобилски производител "Porsche" стана доминантен сопственик на "Volkswagen-VW" со повеќе од 50 отсто од акциите, а се здоби и со индиректна контрола над шведскиот производител на товарни возила "Scania", пренесуваат агенциите. Индиректната контрола над товарниот гигант "Porsche" го доби благодарение на зголемувањето на уделот во "Volkswagen", бидејќи "VW" е сопственик на 37 отсто од акциите на шведската фирма. "Porsche" соопшти дека сега во "VW" има 50,7 отсто од акциите, наспроти досегашните 42,6 отсто.

#### "CITROEN" ГО ОСВЕЖИ ЛОГОТО

Јубилејот 90 години постоење "Citroen" ќе го прослави со освежување на познатиот двоен Chevron, кој сега ќе добие позаоблен 3D изглед, а прв пат ќе се појави во новото C3 Picasso. Досегашното службено лого беше ставено во црвено квадратче, но отсега тоа ќе стои на бела подлога, ќе биде многу позаоблено и ќе има 3D ефект. Логото ја доживеа премиерата на прекрасниот концепт GT, а прв пат, во сериски автомобил, ќе се појави кај C3 Picasso. Подоцна логото ќе се имплементира и кај другите модели на компанијата.

**SKY** 102,5  
radio